

**ЛИСТА НА ПЛАНИРАНИ ЈАДЕЊА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ДЕЦА ЗГРИЖЕНИ ВО
ДЕТЕСКА ГРАДИНКА ЈОУГД ВИНОЖИТО СОПИШТЕ**

II Недела Јули за деца од 2 – 6 години

Денови	Доручек	I ужина	Ручек	II Ужина
Понеделник	Макарони со сирење	Сезонско овошје	Вариво грав со морков, сезонска салата зачинета со ладно цедено масло и јаболков оцет	Домашна пита (подготвено во кујна)
Вторник	Интегрален леб со мазиво од зденка и зеленчук, напиток чај	Овошен сок	Супа од кнедли вариво боранија и јунешко месо, сезонска салата зачинета со ладно цедено масло и јаболков оцет	Мини крофни солени (подготвени во кујна)
Среда	Проја со сирење и спанаќ (подготвени во кујна)	Сезонско овошје	Пилешка супа, динстан смрзнат зеленчук со ориз и пилешко месо,сезонска салата зачинета со ладно цедено масло и јаболков оцет	Житна плочка
Четврток	Интегрален леб со намаз од пилешка паштета приготвена во градинка, напиток од чај нане засладен со нерафиниран шеќер и свежо цеден лимон	Овошен сок од свежо овошје	Супа од кнедли од гриз,вариво компир и јунешко месо, сезонска салата зачинета со ладно цедено масло и јаболков оцет	Вафли со џем (приготвени во кујна)
Петок	Интегрални житарки (овесни снегулки со млеко)	Овошна салата	Супа од зеленчук, риба филе-ослиќ со компири пире, сезонска салата зачинета со ладно цеденено масло и јаболков оцет	Пудинг (подготвен во кујна)